

ПРИКАЗИ И КРИТИКИ

Босилчиџи Сл., Октобарска Револуција 1917 и прве године совјетске власти. Београд, „Младост“ 1966, 303.

ЗНАЧАЈНА илустрирана публикација за Октомвриската револуција, издадена по повод на нејзиниот педесетгодишен јубилеј. Авторот вложил голем труд, умевање и знаење да komponира ваков моштен важен и потребен илустративен труд, посветен на Големиот Октомври.

По уводниот збор на Р. Чолаковиќ — Во слава на Октомври каде е одбележено значењето на овој епохален настан во светската историја, авторот, за поедноставно ориентирање, ја разделил целата материја на неколку поглавја. На прв план набележени се извесни општи познавања за годините што му претходеа на Октомври, а потем, со најдетализирано употребени илустрации дадени се настаните за периодот на буржоаско-демократската Револуција, февруар—октомври 1917, за да се акцентира периодот на самата Револуција, настаните во времето на Граѓанската војна и почетокот на мирната социјалистичка изградба (1921—1923). За одбележување е и одделот за одгласот на Октомвриската револуција во светот и во југословенските земји.

Објавените оригинални илустрации и други прилози, со текстуралниот дел како увод и под секоја илустрација, придонесуваат на оригинален начин да се разберат движечките настани на

Големиот Октомври. Оваа панорама на Социјалистичката Револуција ги збогатува уште повеќе нашите знаења за овој епохален настан во светската историја.

За посебно одбележување се илустративните прилози за одгласот на Октомвриската револуција во светот, а одделно во југословенските земји. Приложени се илустрации со текст за Југословените во Октомвриската револуција и во Граѓанската војна, потоа за црвеноармејците од југословенските земји, револуционерните настани во југословенските земји. Секако публикацијата ќе била пополна, особено одделот за одгласот на Октомври сред југословенските народи, ако беа приложени и илустрации и друг материјал за одгласот и во Македонија, а особено за Македонците учесници во Револуцијата (Константинович, Каваев и др.) потоа за револуционерните настани во Македонија и манифестациите што биле преземени во корист на големата Револуција.

Оваа мошне значајна публикација може да послужи особено и како илустративен материјал и како прирачник за самите наставници при изведување на методските единици посветени на Октомвриската револуција.

Х. А.—П.

И. Д. Очак: Югославјанские интернационалисты в борьбе за победу советской власти в России (1917—1921 годы) (Издательство Московского университета, 1955)

Учеството на Југословените во борбата за власт на Советите е знаменит пример на пролетерски интернационализам. Посветувајќи му ја на тоа учество оваа книга, Иван Драгович Очак

сакал да го објасни создавањето и дејноста на југословенските комунистички групи во Русија и да го прикаже учеството на Југословените, војници на Црвената армија, во борбата за Совет-